

Резултати од вториот колоквиум по  
Биомеханика на цвакалниот систем  
Студиска програма СЗТ  
Писмен тест  
Учебна година: 2020/21

Ред.бр.	Инд. бр.	Точни одговори
1.	648	26
2.	622	21.5
3.	518	21
4.	602	20.5
5.	613	23.5
6.	617	22
7.	632	24
8.	612	22
9.	605	23.5
10.	608	23.5
11.	619	23.5
12.	548	24.5
13.	609	23.5
14.	629	5.5

Колоквиумот е положен со најмалку 18 точни одговори (60%) од понудените 30 прашања.

**Увид** може да се направи на 01.6 во 8,30 часот на протетика соба бр. 15.

**Усмениот дел** од испитот ќе се одржи на 01.6 во 8.30 часот на протетика, бр. 15.

Одговорен наставник,  
Проф. д-р Љ. Гугувчевски